

Халк Банка А.Д. Скопје

**Финансиски извештаи за
годината завршена на 31 декември 2016
со Извештај на независниот ревизор**

Содржина	Страна
Извештај на независниот ревизор	
Неревидирани финансиски извештаи	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3
Извештај за промените во капиталот и резервите	4
Извештај за паричниот тек	6
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 124
Годишен извештај за работењето на Банката	
Неревидирана годишна сметка на Банката	

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Халк Банка А.Д. Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Халк Банка А.Д. Скопје (“Банката”) кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2016 година и извештаите за билансот на успех, сеопфатна добивка, промените во капиталот и резервите и паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.



Извештај на независниот ревизор

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Банката на 31 декември 2016 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Банката изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Банката, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Банката и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Банката, на и за годината која завршува на 31 декември 2016 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Банката која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Банката на 27 април 2017 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Банката, којшто беше одобрен од Надзорниот одбор на Банката на 27 април 2017 година.

Скопје, 27 април 2017 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска

КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



Финансиски
извештаи

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2016**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Приходи од камата	1.669.963	1.522.509
Расходи за камата	(403.564)	(453.900)
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.266.399	1.068.609
Приходи од провизии и надомести	422.836	359.290
Расходи за провизии и надомести	(191.935)	(161.134)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	230.901	198.156
Нето-приходи од тргување	290	72
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	42.967	38.909
Останати приходи од дејноста	106.790	62.487
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(183.592)	(100.934)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(15.707)	(28.259)
Трошоци за вработените	(404.029)	(339.810)
Амортизација	(115.601)	(104.866)
Останати расходи од дејноста	(400.034)	(379.651)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	528.384	414.713
Данок на добивка	(56.994)	(43.755)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	471.390	370.958
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	471.390	370.958
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	1.493	1.282
разводната заработка по акција (во денари)	1.493	1.282

* само за консолидираните финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2016**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Добивка/(загуба) за финансиската година	471.390	370.958
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
Ревалоризациска резерва за превземените средства врз основа на наплатени побарувања	-	-
*ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството	-	2.952
*намалување на ревалоризациската резерва рекласифицирано во Билансот на успех	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	471.390	373.910
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:	-	-
акционерите на банката	471.390	373.910
неконтролираното учество	-	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на состојба на ден 31 декември 2016

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 31.12.2016	претходна година 31.12.2015
Актива		
Парични средства и парични еквиваленти	18 6.766.312	5.521.386
Средства за тргување	19 -	107.224
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20 -	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21 -	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1 9.939	9.704
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2 23.417.591	20.636.322
Вложувања во хартии од вредност	23 4.459.780	2.894.899
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24 -	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1 -	-
Останати побарувања	25 281.781	197.833
Заложени средства	26 -	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 15.225	45.585
Нематеријални средства	28 50.387	38.161
Недвижности и опрема	29 781.863	720.553
Одложени даночни средства	30.2 -	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31 -	-
Вкупна актива	35.782.878	30.171.667
Обврски		
Обврски за тргување	32 -	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33 -	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21 -	-
Депозити на банките	34.1 1.355.254	2.033.037
Депозити на други комитенти	34.2 22.348.750	18.689.590
Издадени должнички хартии од вредност	35 -	-
Обврски по кредити	36 7.048.794	4.935.663
Субординирани обврски	37 -	-
Посебна резерва и резервирања	38 64.975	85.807
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1 17.828	16.565
Одложени даночни обврски	30.2 -	-
Останати обврски	39 315.901	182.688
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31 -	-
Вкупно обврски	31.151.502	25.943.350
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 3.633.180	2.893.690
Премии од акции	325.854	325.854
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	7.551	7.551
Останати резерви	169.283	150.735
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	495.508	850.487
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	4.631.376	4.228.317
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	4.631.376	4.228.317
Вкупно обврски и капитал и резерви	35.782.878	30.171.667
Потенцијални обврски	42 14.751.822	11.315.067
Потенцијални средства	42 -	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на 27 април 2017 година.

Г. Томче Тасевски
Извршен ДиректорГ-ѓа Букет Геречки
Извршен ДиректорГ. Турхан Адеми
ВД Главен Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2016

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролируемо учество*	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва превземени средства од ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
во илјади денари																		
На 1 јануари 2015 година (претходна година)	2.893.690	325.854	-	-	-	4.599	-	-	-	137.181	-	-	468.965	24.118	-	3.854.407	-	3.854.407
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2015 година (претходна година), коригирано	2.893.690	325.854	-	-	-	4.599	-	-	-	137.181	-	-	468.965	24.118	-	3.854.407	-	3.854.407
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.958	-	-	370.958	-	370.958
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	2.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.952	-	2.952
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/оберски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	2.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.952	-	2.952
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.958	-	-	370.958	-	370.958
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	13.554	-	-	-	(13.554)	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во капиталот и резервите – распределба на добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.554	-	-	(13.554)	-	-	-	-	-

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

во илјади денари

На 31 декември 2015 (претх. год.) / 1 јануари 2016 (тековна год.)

Средфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Побивка/(загуба) за финансовската година

Добивка(загуба) за финансовата година

Останати добивки (загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Промени во објективната вредност на средствата

расположливи за продажба

Промени во објективната вредност на инструментите з

Ревапоризациска резерва за превзементи средства од

ненаплатени побарувања

Промени во објект. вредност на инструментите за зашт

од ризикот од нето-вложување во странско работење

Курсни разлики од вложување во странско работење

Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите

Останати добивки/(загуби) които не се прикажуват в

Билансот на успех (наведете детално)

Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени в

капиталот и резервите

Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финан. і одина

Тран со акционерите, признаени во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот

Издвојување за законска резерва

Издвојување за останати резерви

Дивиденди
Откуп на собствени акции

Продадени собствени акции

Други промени во капиталот и резервите - данок на

распределба на добивка од добивки пред 2014 година

Нам. На рев. Резерви. Рекласификација во БУ

Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите

responsible

На 31 декември 2016 (тековна година)

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтранзирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
Залишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациски превоз средства од ненаплаќени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)
2.893.690	325.854	-	-	-	7.551	-	-	-	150.735	-	-	826.369	24.118	-	4.228.317	-	4.228.317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.390	-	-	471.390	-	471.390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.390	-	-	471.390	-	471.390
739.490	-	-	-	-	-	-	-	-	18.548	-	-	(18.548)	-	-	739.490	-	739.490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(788.032)	-	-	(788.032)	-	(788.032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.789)	-	-	(19.789)	-	(19.789)
739.490	-	-	-	-	-	-	-	-	18.548	-	-	(826.369)	-	-	(68.331)	-	(68.331)
3.633.180	325.854	-	-	-	7.551	-	-	-	169.283	-	-	471.390	24.118	-	4.631.376	-	4.631.376

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2016

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 31.12.2016	претходна година 31.12.2015
Паричен тек од основата дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	528.384	414.713
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-	-
Амортизацијата на:		
Нематеријални средства	15/28 24.022	14.449
Недвижности и опрема	15/29 91.579	90.417
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	11 (1.543)	(1.096)
продажба на преземени с-ва врз основа на ненаплатени побарувања	11 (13.196)	(17.586)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16 -	-
продажба на недвижности и опрема	16 -	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	6 (1.669.963)	(1.522.509)
Расходи за камата	6 403.564	453.900
Нето-приходи од тргување	8 (290)	(72)
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа		
Дополнителна исправка на вредноста	12 367.707	187.677
ослободена исправка на вредноста	12 (184.115)	(86.743)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 15.707	28.259
ослободени загуби поради оштетување	-	-
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	38 53.032	12.925
ослободени резервирања	38 (73.864)	(8.174)
Приходи од дивиденди	11 (4.331)	(3.879)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	-
Наплатени камати	1.697.066	1.484.892
Платени камати	(401.087)	(453.857)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	832.688	593.316
Зголемување/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	107.276	(105.129)
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	(331)	(1.001)
Кредити на и побарувања од други комитенти	(2.973.635)	(3.779.746)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	29.392	41.069
Задолжителна резерва во странска валута	(172.027)	(16.546)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни односи	-	-
Останати побарувања	(87.068)	(30.504)
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2016 (продолжение)

во илјади денари		
Белешка	тековна година 31.12.2016	претходна година 31.12.2015
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(677.616)	1.049.048
Депозити на други комитенти	3.670.755	1.995.634
Останати обврски	133.213	44.792
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основата дејност пред оданочувањето	862.647	(209.066)
(Платен)/поврат на данок на добивка	(75.520)	(57.920)
Нето паричен тек од основата дејност	787.127	(266.986)
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложување во хартии од вредност)	(4.176.070)	(2.105.137)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	2.596.315	964.921
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(25.210)	(19.491)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(163.943)	(117.792)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	-	7.425
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	4.331	3.879
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(1.764.577)	(1.266.195)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(2.393.390)	(728.332)
Зголемување на обврските по кредити	4.492.282	1.709.667
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	739.490	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	(788.032)	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	2.050.350	981.335
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	(1)	(79)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	1.072.899	(551.925)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Јануари	4.808.377	5.360.301
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	5.881.276	4.808.377

18

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Број на белешка	Белешка
	1 Вовед
	2 Управување со ризици
2.1	Кредитен ризик
2.2	Ризик на ликвидност
2.3	Пазарен ризик
2.3.1	Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
2.3.2	Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување
2.3.3	Валутен ризик
2.3.4	Останати пазарни ризици
2.4	Оперативен ризик
	3 Адекватност на капиталот
	4 Известување според сегментите
	5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски
	Биланс на успех
6	Нето приходи (расходи) од камата
7	Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
8	Нето приходи од тргување
9	Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
10	Нето приходи (расходи) од курсни разлики
11	Останати приходи од дејноста
12	Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа
13	Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
14	Трошоци за вработените
15	Амортизација
16	Останати расходи од дејноста
17	Данок на добивка
	Биланс на состојба
	Актива
18	Парични средства и парични еквиваленти
19	Средства за тргување
20	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
21	Дериватни средства чувани за управување со ризик
22.1	Кредити на и побарувања од банки
22.2	Кредити на и побарувања од други комитенти
23	Вложувања во хартии од вредност
24	Вложувања во придружени друштва
25	Останати побарувања
26	Заложени средства
27	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
28	Нематеријални средства
29	Недвижности и опрема
30	Тековни и одложени даночни средства и обврски
31	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување
	Обврски, капитал и резерви
32	Обврски за тргување
33	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
34	Дериватни обврски чувани за управување со ризик
34.1	Депозити на банки
34.2	Депозити на други комитенти
35	Издадени должнички хартии од вредност
36	Обврски по кредити
37	Субординирани обврски
38	Посебна резерва и резервирања
39	Останати обврски
40	Запишан капитал
	Други обелоденувања
41	Заработка по акција
42	Потенцијални обврски и потенцијални средства
43	Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
44	Трансакции со поврзаните страни
45	Наеми
46	Плаќање врз основа на акции
47	Настани после датумот на билансот на состојба

1. Вовед

(а) Општи информации

Халк Банка А.Д. Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година Банката го смени името од Извозно Кредитна Банка АД, Скопје во Халк Банка АД, Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,03% (2015: 98,78%) од основачкиот капитал се јавува Türkiye Halk Bankası a.s. Ankara, Turkey. Основачкиот капитал се состои од 363.318 (2015: 289.369) обични акции со номинална вредност од 10.000 денари.

Акциите на Банката се на слободниот пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД, Скопје, со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015).

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, обавување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Банката нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени во Банката на 31 декември 2016 и 2015 година изнесува 461, односно 431 вработени, соодветно.

Членовите на Управниот Одбор во текот на годината и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Членови на Управен Одбор

Г. Турхан Адеми – ВД Главен Извршен директор
Г. Томче Тасевски - Извршен Директор
Г-ѓа Букет Геречџи - Извршен Директор

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Членови на Надзорен Одбор

Г. Омер Фарук Шенел, Член на Надзорен одбор
Г. Хилали Јилдирим, Член на Надзорен одбор
Г. Билал Суџубаши, Член на Надзорен одбор
Г. Коркмаз Каја, Член на Надзорен одбор
Г. Борис Петровски, Член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Член на Надзорен одбор

1. Вовед (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Финансиските извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2016 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Банката на 27 април 2017 година.

Претставништво во Република Србија

На 14 декември 2012 година основано е претставништво на Халк Банк А.Д. Скопје во Белград во Република Србија. Истото беше затворено на 28 декември 2016 година.

(б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди како што се усвоени со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиски извештаи (Службен весник на РМ бр. 169/10, 165/12, 50/13 и 110/13), Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/10, 152/11, 54/12 и 166/13), како и во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 190/16), Законот за банки (Службен весник на РМ бр.67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), како и подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна Банка на Република Македонија.

Стандарди кои се објавени, а сепуште не се во примена

На датумот кога овие финансиски извештаи беа авторизирани за издавање од страна на Управниот одбор на Банката, не постојат објавени стандарди кои сепуште не се во примена.

Презентација на финансиските извештаи

Финансиските извештаи претставуваат поединечни/неконсолидирани финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за:

- финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

1. Вовед (продолжение)**(б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Известувачка и функционална валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е функционална и известувачка валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2016 и 2015 година беа како што следи:

	2016 МКД	2015 МКД
1 ЕУР	61,48	61,59
1 УСД	58,33	56,37

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Приходи и расходи по основ на камати

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од вложувања расположливи-за-продажба со користење на методот на ефективна камата.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Данок на непризнаени расходи и исплатени дивиденди и други исплати од добивката до 2014 година

Во 2014 година дојде до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаени расходи, применлив до 2013 година, и се премина кон оданочување на сметководствената добивка. Измената се примени проспективно.

Согласно законската даночна регулатива применлива од 2009 до 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка само при распределба на истата во вид на дивиденди и друг вид на распределби, додека посебна даночна основа преставуваа непризнаените расходи кои се оданочуваа одделно од данокот на добивка на дивидендите и другите распределби од добивката. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

(vii) Финансиски средства и обврски

(i) Признавање

Банката почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(ii) Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска. Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iii) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

(iv) Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради оштетување.

(v) Принцип на мерење според објективна вредност

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарните учесници во вообичаена трансакција според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се утврдува на различни начини во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбеди ценовна информација за средството или обврската.

Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(v) Принцип на мерење според објективна вредност (продолжение)

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Банката, за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот.

Вообичаени техники на вреднување се: *пазарен пристап* (се користат котирали цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски), *трошочен пристап* (познат и како тековен трошок на замена, го претставува износот којшто би бил потребен за замена на постојното средство) и *приходен пристап* (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската).

(vi) Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога постојат објективни докази дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно *Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик*.

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Доколку во последователен период, објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

(vii) Определување по објективна вредност преку биланс на успех

Банката ги определува финансиските средства и обврски по објективна вредност преку биланс на успех, кога:

- средствата и обврските се управувани, проценети и прикажани по објективна вредност;
- определувањето ја елиминира или значајно ја намалува сметководствената неусогласеност која може да настане;
- средствата или обврските содржат вградени деривативи кои значајно ги менуваат паричните текови кои инаку би произлегувале од договорот.

Финансиски средства определени по објективна вредност преку биланс на успех вклучуваат финансиски средства чувани за тргување.

(viii) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Македонија („НБРМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземените средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Банката и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Банката е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Банката ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Банката врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Банката пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(x) Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

(xi) Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирани на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xii) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(xii) Вложувања (продолжение)

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Банката ја наплатила скоро целата оргинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Банката.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

(xiii) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)****(xiii) Недвижности и опрема (продолжение)****(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xiv) Нематеријални средства**(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xv) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(xvi) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xvii) Депозити, обврски по кредити, издадени должнички хартии од вредност и субординиран долг

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Банката.

Банката ги класификува инструментите на капиталот како финансиски обврски или сопственички инструменти во согласност со природата на договорените услови на инструментот.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xviii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)****(xviii) Резервирања (продолжение)**

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xix) Користи за вработените**(i) Планови за дефинирани придонеси**

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Банката искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(xx) Акционерски капитал**(i) Обични акции**

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)****(iii) Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(xii) Заработка по акција

Банката презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводната заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

(xii) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

(г) Употреба на оценки и проценки**Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки****Посебна резерва за кредити и аванси**

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика 1(в)(vi).

Банката на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Банката користи проценки кои се темелат на минатото искуство за оштетувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик, како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

1. Вовед (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки (продолжение)

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви за продажба

Банката утврдува дека постои загуба поради оштетување на сопственичките хартии од вредност расположиви за продажба доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување.

Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на издавачот, показателите на ниво на индустрија или сектор, промени во технологијата и паричните текови од оперативни и финасиски активности.

Определување на објективната вредност

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii). Финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

Значајни проценки при примената на сметководствените политики

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Банката овозможуваат финансиските средства и обврски при почетно признавање да бидат класификувани во одредени категории:

- При класификација на одредени средства како средства за тргување, Банката утврдила дека се исполнети дефинициите за финансиски средства чувани за тргување, прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредени средства или обврски како финансиски инструменти по објективна вредност преку билансот на успех, Банката утврдила дека е исполнет еден од критериумите за определување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредено средство како средство чувано-до-достасаност, Банката утврдила дека има и позитивна намера и можност да го чува до периодот на достасување, како што се бара во сметководствената политика 1(в)(xii).

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2016 година немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

1. Вовед (продолжение)

(ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Македонија.

Со состојба на денот на финансиските извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

(е) Обелоденувања за управување со ризиците

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

(ж) Настани по датумот на билансот на состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога финансиските извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, Банката ги коригира своите финансиски извештаи. Банката не прави корекција на финансиските извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

По 31 декември 2016 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

2. Управување со ризиците

Вовед

Банката е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Вовед (продолжение)

Рамка на управување со ризици

Надзорниот Одбор ("Одбор") ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и ја следи нивната примена. Одборот има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Политиките за управување со ризик на Банката се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Банката, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и да ги следи ризиците и усогласеност со лимитите.

Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Банката преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, и за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик, и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор кој ги одобрува сите кредитни изложености до 1.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над 1.000.000 евра, до 25% од сопствените средства на банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор. Кредитните изложености под 350.000 евра се одобруваат од Одборот за СМЕ кредити и од Кредитниот одбор за население за кредитни изложености до 150.000 евра, како и кредитните одбори на посебните филијали и експозитури (кредитниот одбор на секоја филијала и експозитура има посебен лимит за одобрување на кредитна изложеност).

Контролата на кредитниот ризик на Банката вклучува:

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Управување со кредитниот ризик (продолжение)

- *Изготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката.

Секторот за кредитирање, Дирекцијата за управување со ризици, како и филијалите и експозитурите на Банката се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката, врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
во илјади денари																		
Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																		
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	10.039	-	23.539.957	20.954.125	35.059	35.059	-	-	23.117	2.356	10.188	9.495	268.673	54.205	2.151.821	1.337.008	26.038.854	22.392.248
категија на ризик А	10.039	-	22.519.485	20.206.027	35.059	35.059	-	-	23.117	2.356	6.147	5.909	263.688	31.868	2.125.414	1.312.777	24.982.950	21.593.996
категија на ризик Б	-	-	454.912	195.734	-	-	-	-	-	-	807	301	-	-	26.360	19.097	482.078	215.132
категија на ризик В	-	-	174.257	118.823	-	-	-	-	-	-	2.414	1.554	148	1	48	5.125	176.866	125.503
категија на ризик Г	-	-	269.533	-	-	-	-	-	-	-	157	-	2.235	-	-	-	271.925	-
категија на ризик Д	-	-	121.770	433.541	-	-	-	-	-	-	663	1.731	2.602	22.336	-	9	125.035	457.617
(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	(100)	-	(524.962)	(669.682)	(351)	(351)	-	-	(231)	(24)	(1.294)	(2.118)	(6.125)	(22.655)	(22.082)	(15.347)	(555.145)	(710.177)
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	9.939	-	23.014.995	20.284.483	34.708	34.708	-	-	22.886	2.332	8.894	7.377	262.548	31.550	2.129.739	1.321.661	25.483.708	21.682.071
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа																		
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)**

II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва

достасани побарувања
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена

Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста

недостасани побарувања

реструктурирани побарувања

останати побарувања

Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва

(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва

Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
-	-	6.139	6.050	-	-	-	-	-	-	783	298	47.553	161.076	-	-	54.475	167.424
-	-	6.139	6.050	-	-	-	-	-	-	783	298	47.553	161.076	-	-	54.475	167.424
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9.704	500.531	431.823	4.425.072	2.860.190	-	-	3.140.223	2.496.332	-	-	-	-	3.683.012	3.172.438	11.748.838	8.970.487
-	9.704	506.670	437.873	4.425.072	2.860.190	-	-	3.140.223	2.496.332	783	298	47.553	161.076	3.683.012	3.172.438	11.803.313	9.137.911
10.039	9.704	24.046.627	21.391.998	4.460.131	2.895.249	-	-	3.163.341	2.498.688	10.970	9.793	316.224	215.281	5.834.833	4.509.446	37.842.165	31.530.159
(100)	-	(524.962)	(669.682)	(351)	(351)	-	-	(231)	(24)	(1.294)	(2.118)	(6.125)	(22.655)	(22.082)	(15.347)	(555.142)	(710.177)
9.939	9.704	23.521.665	20.722.316	4.459.780	2.894.898	-	-	3.163.110	2.498.664	9.677	7.675	310.101	192.626	5.812.751	4.494.099	37.287.023	30.819.982

Реструктурирани кредити

На денот на известувањето, Банката нема реструктурирани кредити (главница) (31 декември 2015 година: нема).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Оштетени кредити и хартии од вредност

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Банката врз основа на Одлуката за управување со кредитниот ризик на НБРМ ("Одлуката") одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

Достасани, но не оштетени кредити

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Банката верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедување или степенот на наплата.

Исправка на вредност/Посебна резерва

Банката пресметува исправка на вредност/посебна резерва која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио. Таа се утврдува како разлика од сметководствената вредност на кредитното портфолио и сегашната вредност на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио. Ваквата анализа Банката ја прави на поединечна основа за сите кредитни изложености, како што е дефинирано во Одлуката.

Оштетувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на банката на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик и изложеностите кои се класифицирани на групна основа. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредност и посебната резерва на поединечна основа.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката на НБРМ за управување со кредитен ризик, Банката врши класификација на кредитните изложености во следниве категории на ризик:

<i>Категорија на ризик А</i> (0% - 5%)	- побарувањата од централната влада на Република Македонија и побарувањата од Народната банка - делот од кредитната изложеност којшто е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување доколку инструментот се активира во рок од 60 дена од рокот на достасувањето на таа изложеност - финансиската состојба и паричните текови на клиентот овозможуваат негово натамошно работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката; - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат во рокот на достасување или со задоцнување до 31 ден, или - во последните дванаесет месеци не е извршено реструктурирање на кое било побарување од клиентот
<i>Категорија на ризик Б</i> (5.1% - 20%)	- клиентот покажува финансиски слабости, но неговите парични приливи се доволни за редовно намирување на достасаните обврски - обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување до 60 дена, - во последните шест месеци не е извршено реструктурирање на кредитната изложеност
<i>Категорија на ризик В</i> (20.1% - 45%)	- паричните приливи на клиентот се несоодветни за редовно намирување на обврските; - банката не располага со потребните и ажурирани информации за да ја оцени кредитна способност на клиентот; - кредитната изложеност е реструктурирана; - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 120 дена
<i>Категорија на ризик Г</i> (45.1% - 70%)	- клиентот е неликвиден - наплатата на кредитната изложеност зависи од активирањето на инструментите за обезбедување - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 241 до 300 дена
<i>Категорија на ризик Д</i> (70.1% - 100%)	- обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување над 241 ден - над клиентот е воведена стечајна или ликвидациона постапка - клиентот го оспорува постоењето на кредитната изложеност - банката очекува дека ќе наплати само мал дел од кредитната изложеност.

На 14 јули 2016 Банката ја отповика одлуката од 21 ноември 2014 и одлучи утврдувањето на исправката на вредност/посебната резерва да се врши согласно законската регулатива во Република Македонија, односно, Банката повеќе не издвојува целосна исправка/посебна резерва од 100% за сите нефункционални побарувања класифицирани во ризичните категории В, Г и Д. Согласно новата одлука нивоата на исправка се издвојуваат согласно процентите и анализите за класификација на клиентите презентирани во табелата погоре.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Банката во 2016 година започна со целосен отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. Колатералот подлежи на годишно преоценување, и тоа за тип на колатерал недвижен имот, за кредитни изложености над износ од ЕУР 100.000, и за тип подвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 50.000. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност, и нема такво обезбедување на 31 декември 2016 година (2015: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобрениот кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнителено обезбедување од коминентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи воглавно се необезбедени.

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположлив и за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	708.054	483.213	-	-	-	-	-	-	35	13.645	36.494	40.876	744.584	537.734
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	815.542	802.614	815.557	802.614
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	2.759.629	2.481.973	-	-	-	-	-	-	62	-	875.542	690.434	3.635.234	3.172.407
Гаранции од физички лица	-	-	32.710	132.450	-	-	-	-	-	-	1.192	3.186	-	-	33.902	135.636
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	12.089.108	10.023.766	-	-	-	-	-	-	3.303	2.105	582.302	408.637	12.674.713	10.434.508
Имот за вршење дејност	-	-	18.251.444	15.546.770	-	-	-	-	-	-	550	239	3.535.980	1.999.745	21.787.974	17.546.754
Залог на подвижен имот	-	-	1.625.472	1.273.906	-	-	-	-	-	-	97	2.545	341.668	207.192	1.967.238	1.483.643
Останати видови на обезбедување	-	-	4.335.559	128.870	-	-	-	-	-	-	79	1.266	219.299	130.311	4.554.938	260.447
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	39.801.976	30.070.948	-	-	-	-	-	-	5.333	22.986	6.406.827	4.279.809	46.214.140	34.373.743

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжение)**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<i>во илјади денари</i>																		
Нерезиденти	-	-	122.962	247.292	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	473.818	43.116	596.783	290.409
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	203.414	126.055	-	-	-	-	-	-	73	56	-	-	14.470	9.417	217.958	135.528
Рударство и вадење на камен	-	-	11.270	16.996	-	-	-	-	-	-	10	6	-	-	994	1.280	12.274	18.282
Прехрамбена индустрија	-	-	621.932	573.432	-	-	-	-	-	-	167	58	-	-	44.040	49.856	666.139	623.346
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	530.094	357.461	-	-	-	-	-	-	40	25	-	-	36.894	9.603	567.028	367.089
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	672.619	825.194	-	-	-	-	-	-	29	28	101	-	84.266	31.454	757.015	856.676
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	204.456	378.207	-	-	-	-	-	-	59	48	6	-	39.473	237.937	243.994	616.192
Останата преработувачка индустрија	-	-	441.350	390.892	-	-	-	-	-	-	139	58	17	-	151.499	162.778	593.005	553.728
Снабдување со електрична енергија, гас, парева и климатизација	-	-	98.971	4.766	-	-	-	-	-	-	24	3	19	24	304.592	990	403.606	5.783
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	10.527	17.336	-	-	-	-	-	-	373	304	51	3	630	642	11.581	18.285
Градежништво	-	-	1.031.899	1.112.053	-	-	-	-	-	-	633	129	386	-	842.930	593.692	1.875.849	1.705.874
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	5.652.925	4.544.068	-	-	-	-	-	-	1.346	835	344	241	1.632.852	1.376.448	7.287.466	5.921.592
Транспорт и складирање	-	-	1.684.794	1.506.789	-	-	-	-	-	-	311	168	21	-	417.204	308.143	2.102.330	1.815.100

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	391.723	290.472	-	-	-	-	-	-	231	89	591	566	37.394	30.903	429.938	322.030
Информации и комуникации	-	-	80.261	48.511	3.216	-	-	-	-	-	46	36	51	12	41.916	13.627	125.489	62.186
Финансиски дејности и дејности на осигурување	9.939	9.704	3	130	137.185	34.708	-	-	3.163.110	2.498.664	59	53	307.074	189.980	863.184	847.940	4.480.555	3.581.179
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	555.337	516.830	-	-	-	-	-	-	21	10	-	-	31.584	55.346	586.942	572.186
Стручни, научни и технички дејности	-	-	98.384	94.506	-	-	-	-	-	-	98	56	-	-	39.798	39.970	138.280	134.532
Административни и помошни услужни дејности	-	-	100.001	87.105	-	-	-	-	-	-	63	48	115	115	29.189	25.475	129.368	112.743
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	-	-	79.668	77.135	4.319.379	2.860.190	-	-	-	-	1	-	96	93	301	-	4.399.445	2.937.418
Образование	-	-	70.828	83.925	-	-	-	-	-	-	41	28	-	-	15.335	17.512	86.204	101.465
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	248.993	142.365	-	-	-	-	-	-	34	25	-	-	627	805	249.653	143.195
Уметност, забава и рекреација	-	-	17.857	14.821	-	-	-	-	-	-	30	16	71	31	1.084	697	19.042	15.565
Други услужни дејности	-	-	8.867	8.940	-	-	-	-	-	-	86	49	298	298	3.034	3.118	12.285	12.405
Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	10.562.324	9.236.898	-	-	-	-	-	-	5.754	5.547	858	1.262	702.174	633.149	11.271.111	9.876.856
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	20.206	20.137	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3.470	201	23.683	20.338
Вкупно	9.939	9.704	23.521.665	20.722.316	4.459.780	2.894.898	-	-	3.163.110	2.498.664	9.677	7.675	310.101	192.626	5.812.751	4.494.099	37.287.023	30.819.982

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Македонија	-	-	23.384.876	20.459.766	4.459.559	2.894.677	-	-	2.574.114	1.931.756	9.671	7.672	50.496	30.838	4.543.617	3.669.428	35.022.333	28.994.137
Земји-членки на Европската унија	9.939	9.704	-	-	221	221	-	-	371.522	526.343	-	-	259.587	161.772	-	-	641.270	698.040
Европа (останато)	-	-	136.790	262.550	-	-	-	-	68.470	11.068	6	3	17	16	1.269.134	824.671	1.474.417	1.098.308
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	149.003	29.497	-	-	-	-	-	-	149.003	29.497
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9.939	9.704	23.521.665	20.722.316	4.459.780	2.894.898	-	-	3.163.110	2.498.664	9.677	7.675	310.101	192.626	5.812.751	4.494.099	37.287.023	30.819.982

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик Банката да не може да обезбеди доволно средства за намирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намири со многу повисоки трошоци.

Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални или невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со актива и пасива. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката на дневно ниво и се доставуваат до НБРМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

<i>во илјади денари</i>	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2016 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	5.883.421	-	-	885.036	-	-	6.768.457
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	10.039	10.039
Кредити на и побарувања од други комитенти	427.460	701.460	3.946.741	2.156.945	6.048.043	10.761.295	24.041.944
Вложувања во хартии од вредност	42.596	700.000	800.000	2.212.133	755.242	-	4.509.971
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	253.244	5.321	30.635	-	-	-	289.200
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	6.606.721	1.406.781	4.777.376	5.254.114	6.803.285	10.771.334	35.619.611
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.354.644	-	610	-	-	-	1.355.254
Депозити на други комитенти	9.361.791	2.133.374	6.007.608	3.627.995	1.121.981	96.001	22.348.750
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	64.875	319.988	1.773.577	1.029.683	2.448.067	1.423.624	7.059.814
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	17.828	-	-	-	-	-	17.828
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	300.408	-	15.493	-	-	-	315.901
Вкупно финансиски обврски	11.099.546	2.453.362	7.797.288	4.657.678	3.570.048	1.519.625	31.097.547
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	23.946	308	538.316	195.878	495.441	-	1.253.889
Вонбилансна пасива	1.704.251	425.293	2.555.306	376.573	830.491	15.413	5.907.327
Рочна неусогласеност	(6.173.130)	(1.471.566)	(5.036.902)	415.741	2.898.187	9.236.296	(131.374)

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
(продолжение)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2015 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	4.810.528	-	-	713.009	-	-	5.523.537
Средства за тргување	2.281	-	-	-	-	104.943	107.224
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	9.704	9.704
Кредити на и побарувања од други комитенти	865.639	542.416	3.918.182	1.777.760	5.793.234	8.549.122	21.446.353
Вложувања во хартии од вредност	57.471	300.000	1.800.000	-	320.898	435.000	2.913.369
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	193.331	13.722	15.551	-	-	-	222.604
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	5.929.250	856.138	5.733.733	2.490.769	6.114.132	9.098.769	30.222.791
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.108.507	-	924.530	-	-	-	2.033.037
Депозити на други комитенти	8.616.991	1.625.329	4.837.092	3.051.850	522.582	35.746	18.689.590
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.025.966	38.304	333.641	600.624	2.040.944	909.402	4.948.881
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	16.565	-	-	-	-	16.565
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	166.624	-	16.064	-	-	-	182.688
Вкупно финансиски обврски	10.918.088	1.680.198	6.111.327	3.652.474	2.563.526	945.148	25.870.761
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	168.853	13.567	92.908	380.683	546.987	-	1.202.998
Вонбилансна пасива	519.895	213.913	1.881.622	565.130	661.618	1.500	3.843.678
Рочна неусогласеност	(5.339.880)	(1.024.406)	(2.166.308)	(1.346.152)	3.435.975	8.152.121	1.711.350

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнаените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Согласно политиките за ликвидносен ризик, доколку со примената на претпоставките за очекуваната рочна структура, во одреден рочен блок, се јавува негативен gap, Банката ќе употреби потребно ниво на средства кои произлегуваат од портфолиото за тргување доколку има, ако договорената рочна структура и портфолиото за тргување е повеќе од 90 дена од извештајниот датум кој е краен рок за известување на очекуваната рочна усогласеност на приливи и одливи.

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолио кое не се чува за тргување

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маржи, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето. Бидејќи за најголемиот дел на каматоносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки, е во позиција да ги амортизира неповолните ефекти врз нето приходите. Секако, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација. Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки. Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2016 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2016)		4.155.380	30.624.327	13,57%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	162.229	4.317.609	34.185.186	12,63%
Ризик од промена на каматните стапка (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(7.703)	4.147.677	30.624.327	13,54%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(5.057)	4.150.323	30.624.327	13,55%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(2.411)	4.152.969	30.624.327	13,56%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)				
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)				
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефункционални правни лица				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССп од 30% (законски максимум)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	162.229	4.317.609	34.185.186	12,63%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(37.316)	4.280.293	34.147.913	12,53%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(2.120.495)	2.197.114	32.064.734	6,85%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(538.006)	3.779.603	33.647.224	11,23%
Вложување на кредитна изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинански правни лица	(643.337)	3.674.272	33.541.892	10,95%

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2015 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2015)	414.713	3.392.419	26.876.500	12,62%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	175.506	3.567.925	29.899.240	11,93%
Ризик од промена на каматните стапка (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(3.766)	3.388.653	26.876.500	12,61%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(2.474)	3.389.945	26.876.500	12,61%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(1.182)	3.391.237	26.876.500	12,62%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценаријот)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	175.506	3.567.925	29.899.240	11,93%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(39.010)	3.528.915	29.860.230	11,82%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(1.878.809)	1.689.116	28.020.431	6,03%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(485.637)	3.082.288	29.413.603	10,48%
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефункционални правни лица	(736.958)	2.830.967	29.162.282	9,71%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССп од 100% (законски максимум)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	175.506	3.567.925	29.899.240	11,93%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(130.034)	3.437.891	29.769.206	11,55%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.262.696)	(2.694.771)	23.636.544	-11,40%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(1.618.789)	1.949.136	28.280.451	6,89%
Вложување на кредитна изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинански правни лица	(2.456.526)	1.111.399	27.442.714	4,05%

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

	тековна година 2016	претходна година 2015
<i>Во илјади денари</i>	просечна вредност	просечна вредност
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-
Вкупно	-	-

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2016 и 2015 година не изврши анализа на вредност на изложеноста на пазарен ризик за портфолиото за тргување.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)****А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки****ИЗВЕШТАЈ**

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2016 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(86.039)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	127.645
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	185.932
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	1.148
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	6
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	6
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		228.698
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		4.155.380
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		5,50%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2015 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(65.049)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	151.103
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	136.570
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	1.086
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	-
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(647)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		223.063
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.392.419
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		6,58%

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
<i>во илјади денари</i>							
2016 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	2,587,489	-	-	-	-	-	2.587.489
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	760,286	1.520.531	18,289.186	706.376	1.335.000	676.115	23.287.494
Вложувања во хартии од вредност	-	697.487	2.859.812	-	319.866	540.368	4.417.533
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	3.347.775	2.218.018	21.148.998	706.376	1.654.866	1.216.483	30.292.516
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1,258,787	-	610	-	-	-	1.259.397
Депозити на други комитенти	2,068,192	2,300,791	7.596.841	2,481,362	502,694	21.418	14.971.298
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	180,300	811,976	4.384.952	625,618	799.310	229.658	7.031.814
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	3.507.279	3.112.767	11.982.403	3.106.980	1.302.004	251.076	23.262.509
Нето-билансна позиција	(159.504)	(894.749)	9.166.595	(2.400.604)	352.862	965.407	7.030.007
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	(159.504)	(894.749)	9.166.595	(2.400.604)	352.862	965.407	7.030.007

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

во илјади денари

до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматноосни средства / обврски
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--

2015 (претходна година)

Финансиски средстваПарични средства и парични еквиваленти
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останата неспомената каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства**Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето-билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција**

1.929.874	-	-	-	-	-	1.929.874
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.137.878	1.436.578	15.243.315	705.176	1.369.884	748.162	20.640.993
-	300.000	1.781.880	-	320.272	435.625	2.837.777
-	-	-	-	-	-	-
3.067.752	1.736.578	17.025.195	705.176	1.690.156	1.183.787	25.408.644

-	-	-	-	-	-	-
1.059.898	-	924.531	-	-	-	1.984.429
2.336.976	1.614.609	6.178.915	1.812.080	290.235	5.016	12.237.831
-	-	-	-	-	-	-
1.154.128	34.097	1.971.900	681.568	845.273	246.770	4.933.736
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.551.002	1.648.706	9.075.346	2.493.648	1.135.508	251.786	19.155.996
(1.483.250)	87.872	7.949.849	(1.788.472)	554.648	932.001	6.252.648
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.483.250)	87.872	7.949.849	(1.788.472)	554.648	932.001	6.252.648

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик**

	Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
2016											
Монетарни средства											
Парични средства и парични еквиваленти		5.005.404	1.350.528	206.358	-	-	-	-	-	204.022	6.766.312
Средства за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	9.939	-	-	-	-	-	-	9.939
Кредити на и побарувања од други комитенти		8.985.115	14.185.936	246.540	-	-	-	-	-	-	23.417.591
Вложувања во хартии од вредност		3.994.493	465.287	-	-	-	-	-	-	-	4.459.780
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		100.072	180.271	1.426	-	-	-	-	-	12	281.781
Заложени средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства		18.085.084	16.182.022	464.263	-	-	-	-	-	204.034	34.935.403
Монетарни обврски											
Обврски за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		663	1.283.048	29.178	-	-	-	-	-	42.365	1.355.254
Депозити на други комитенти		14.695.075	7.073.951	424.758	-	-	-	-	-	154.966	22.348.750
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		3.789	7.045.005	-	-	-	-	-	-	-	7.048.794
Субординирани обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)		17.828	-	-	-	-	-	-	-	-	17.828
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски		187.196	112.824	12.334	-	-	-	-	-	3.547	315.901
Вкупно монетарни обврски		14.904.551	15.514.828	466.270	-	-	-	-	-	200.878	31.086.527
Нето-позиција		3.180.533	667.194	(2.007)	-	-	-	-	-	3.156	3.848.876

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик (продолжение)**

	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски								Други валути	Вкупно
	Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД						
2015										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти		3.847.171	1.298.636	163.227	-	-	-	-	212.352	5.521.386
Средства за тргување		-	107.224	-	-	-	-	-	-	107.224
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други банки		-	-	9.704	-	-	-	-	-	9.704
Кредити на и побарувања од други комитенти		8.785.836	11.701.548	148.938	-	-	-	-	-	20.636.322
Вложувања во хартии од вредност		2.534.641	360.258	-	-	-	-	-	-	2.894.899
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		90.626	106.331	859	-	-	-	-	17	197.833
Заложени средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства		15.258.274	13.573.997	322.728	-	-	-	-	212.369	29.367.368
Монетарни обврски										
Обврски за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		639	1.962.057	28.188	-	-	-	-	42.153	2.033.037
Депозити на други комитенти		12.353.819	5.809.537	373.431	-	-	-	-	152.803	18.689.590
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		15.099	4.920.564	-	-	-	-	-	-	4.935.663
Субординирани обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)		16.565	-	-	-	-	-	-	-	16.565
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски		131.082	43.313	7.894	-	-	-	-	399	182.688
Вкупно монетарни обврски		12.517.204	12.735.471	409.513	-	-	-	-	195.355	25.857.543
Нето-позиција		2.741.070	838.526	(86.785)	-	-	-	-	17.014	3.509.825

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот според пропишана стапка од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства на банката претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал намалени за ограничувањата како што следува:

Основниот капитал, кој вклучува обични и некумулативни приоритетни акции, премија од продажба на овие акции, резервите издвоени од оданочивата добивка, кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува Банката во своето работење, задржаната добивка која не е оптоварена со било какви идни обврски, која е искажана во билансот на состојба и потврдена со Одлука на Собранието на акционери на Банката, или акумулираната загуба за претходниот период, добивката за годината доколку е потврдена од овластен ревизор, намалени за загубата за годината, лиценци, патенти, гудвил и други нематеријални средства, откупени сопствени акции и разлика помеѓу потребната исправка на вредност на финансиски средства и посебна резерва за вонбилансни ставки и износот на исправката на вредност и посебната резерва утврдени согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик.

Дополнителниот капитал кој вклучува кумулативни приоритетни акции, премија од продадените кумулативни приоритетни акции, намалени за износот на откупените сопствени кумулативни приоритетни акции, 80% од нереализираната добивка од ревалоризацијата на сопственичките и должничките инструменти расположливи за-продажба, мерени по објективна вредност, хибридни и субординирани инструменти издадени од страна на Банката.

Збирот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за вложувањата на Банката во други банки и финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот на тие институции, субординирани и хибридни капитални инструменти и други вложувања во други банки и други финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот како и други намалувања.

При утврдување на износот на сопствените средства, Банката треба да ги почитува следниве ограничувања:

- Износот на дополнителниот капитал да не биде поголем од износот на основниот капитал на Банката.

Збирот на износот на кумулативните приоритетни акции и на субординираните инструменти коишто се дел од дополнителниот капитал не смее да надмине 50% од износот на основниот капитал.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр	Опис	2016	2015
Основен капитал			
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	3.939.489	3.199.999
1.1	Номинална вредност	3.633.180	2.893.690
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	3.633.180	2.893.690
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
1.2	Премија	306.309	306.309
1.2.1	Премија на обични акции	306.309	306.309
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
2	Резерви и задржана добивка или загуба	193.401	174.853
2.1	Резервен фонд	169.283	150.735
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	24.118	24.118
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
2.4	Тековна добивка	-	-
3	Позиции како резултат на консолидација	-	-
3.1	Малциско учество	-	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-	-
3.3	Останати разлики	-	-
4	Одбитни ставки	4.606	9.529
4.1	Загуба на крајот на годината или тековната загуба	-	-
4.2	Откупени сопствени акции	-	-
4.3	Нематеријални средства	4.606	9.529
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
4.5	Износот на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	-	-
4.7	Други одбитни ставки	-	-
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	4.128.284	3.365.323

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)****Дополнителен капитал**

Ред.бр	Опис	2016	2015
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	19.545	19.545
5.1	Номинална вредност	-	-
5.2	Премија	19.545	19.545
6	Ревалоризациски резерви	7.551	7.551
7	Хибридни и капитални инструменти	-	-
8	Субординирани инструменти	-	-
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	19.545	19.545
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I	27.096	27.096
10	Вложувања во капитал на други банки и финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
11	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден број 10	-	-
12	Збиен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (I+II)	-	-
13	Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-	-
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал	-	-
15	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	-	-
IV	Основен капитал по одбитни ставки	4.128.284	3.365.323
V	Дополнителен капитал по одбитни ставки	27.096	27.096
	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	4.155.380	3.392.419

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот

Сопствени средства			
Ред.бр	Опис	2016	2015
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	27.357.791	23.961.446
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	2.188.623	1.616.916
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	811.145	879.226
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	64.892	70.338
6	Активa пондерирана според валутниот ризик	811.145	879.226
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	196.431	162.866
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик	2.455.392	2.035.829
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	-	-
13	Активa пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	30.624.327	26.876.500
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	2.449.946	2.150.120
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	4.155.380	3.392.419
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)	13,57%	12,62%

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**А Оперативни сегменти**

Во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато Вложувања во хартии од вредност		Неалоцирано	Вкупно
				Ликвидност	Неалоцирано		
2016							
Нето-приходи/(расходи) од камата	641.799	515.592	-	162.757	(53.749)	-	1.266.399
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	115.433	132.729	-	-	(17.261)	-	230.901
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	290	-	290
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	65.867	79.346	-	4.331	213	-	149.757
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	823.099	727.667	-	167.088	(70.507)	-	1.647.347
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(52.116)	(131.379)	-	-	(97)	-	(183.592)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(8.655)	(7.052)	-	-	-	-	(15.707)
Амортизација	(63.696)	(51.905)	-	-	-	-	(115.601)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(402.131)	(401.926)	-	-	(6)	-	(804.063)
Вкупно расходи по сегмент	(526.598)	(592.262)	-	-	(103)	-	(1.118.963)
Финансиски резултат по сегмент	296.501	135.405	-	167.088	(70.610)	-	528.384
Данок од добивка							(56.994)
Добивка/(загуба) за финансиската година							471.390
Вкупна актива по сегмент	10.833.338	13.405.408	-	6.132.866	5.411.266	-	35.782.878
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива							35.782.878
Вкупно обврски по сегмент	10.363.335	12.348.469	-	-	8.404.048	-	31.115.852
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	4.667.026	4.667.026
Вкупно обврски							35.782.878

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)**А Оперативни сегменти**

Во илјади денари 2015 година	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато			Вкупно
				Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Неалоцирано	
Нето-приходи/(расходи) од камата	516.455	461.107	-	131.602	(40.555)	-	1.068.609
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	102.597	117.315	-	-	(21.756)	-	198.156
Нето-приходи од тргување	-	-	-	182	(110)	-	72
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	37.480	59.274	-	3.879	763	-	101.396
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	656.532	637.696	-	135.663	(61.658)	-	1.368.233
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(36.723)	(64.130)	-	(2)	(79)	-	(100.934)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(12.596)	(15.663)	-	-	-	-	(28.259)
Амортизација	(52.819)	(52.047)	-	-	-	-	(104.866)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(415.725)	(303.694)	-	(42)	-	-	(719.461)
Вкупно расходи по сегмент	(517.863)	(435.534)	-	(44)	(79)	-	(953.520)
Финансиски резултат по сегмент	138.669	202.162	-	135.619	(61.739)	-	414.713
Данок од добивка							(43.755)
Добивка/(загуба) за финансиската година							370.958
Вкупна актива по сегмент	9.183.374	11.461.327	-	4.931.997	3.790.671		29.367.369
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	804.298	804.298
Вкупна актива	9.183.374	11.461.327	-	4.931.997	3.790.671	804.298	30.171.667
Вкупно обврски по сегмент	9.421.397	9.452.806	-	-	6.968.925		25.843.128
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	4.328.539	4.238.539
Вкупно обврски	9.421.397	9.452.806	-	-	6.968.925	4.328.539	30.171.667

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни комитенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти - Ликвидност	Неалоцирано	Вкупно по значаен комитент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Вложувања во хартии од вредност							
<i>во илјади денари</i>										
2016 (тековна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)										
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015 (претходна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)										
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)**В Географски подрачја**

Во илјади денари	2016	Земји-членки на			Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)		Неалоцирано	Вкупно
		Република Македонија	Европската унија	Европа (останато)	земји - членки на ОЕЦД	Останато		
Вкупни приходи		1.693.913	(52.824)	(1.526)	7.823	(39)	-	1.647.347
Вкупна актива		34.427.066	1.018.858	178.273	158.480	201	-	35.782.878
Во илјади денари	2015	Земји-членки на			Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)		Неалоцирано	Вкупно
		Република Македонија	Европската унија	Европа (останато)	земји - членки на ОЕЦД	Останато		
Вкупни приходи		1.390.436	(49.354)	14.741	12.519	(110)	-	1.368.232
Вкупна актива		28.814.337	1.056.835	239.978	60.517	-	-	30.171.667

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**

	2016		2015	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
<i>Во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	6.766.312	6.766.312	5.521.386	5.521.386
Средства за тргување	-	-	107.224	107.224
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	9.939	9.939	9.704	9.704
Кредити на и побарувања од други комитенти	23.417.591	23.417.591	20.636.322	20.636.322
Вложувања во хартии од вредност	4.459.780	4.459.780	2.894.899	2.894.899
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	281.781	281.781	197.833	197.833
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски	-	-	-	-
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	1.355.254	1.355.254	2.033.037	2.033.037
Депозити на други комитенти	22.348.750	22.348.750	18.689.590	18.689.590
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	7.048.794	7.048.794	4.935.663	4.935.663
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	17.828	17.828	16.565	16.565
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	315.901	315.901	182.688	182.688

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРМ кои достасуваат на краток рок.

Кредити на и побарувања од банки

Поради незначителниот ризик од промена на вредност, објективната вредност на кредитите на и побарувањата од банки е еднаква со нивната сегашна вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Банката обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Македонска банка за поддршка на развојот, и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Банката. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Банката одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат средства класифицирани како расположливи за продажба, кои се прикажуваат според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се базира на објавени цени на активен пазар.

Вложувањата во акции класифицирани како расположливи за продажба се искажани по нивната набавна вредност, бидејќи за истите не постои активен пазар и нема скорешна трансакција кои би можеле да се земат како доказ за нивната објективна вредност. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Депозити на банки и други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со прилагодлива каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на депозити со фиксна каматна стапка претставува 5%, така да објективната вредност на вкупните депозити на други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2016 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	4.425.072	34.708	4.459.780
Вкупно				4.425.072	34.708	4.459.780
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
31 декември 2015 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	107.224	-	-	107.224
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	2.860.190	34.709	2.894.899
Вкупно			107.224	2.860.190	34.709	3.002.123
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 4.459.780 МКД илјади (2015: 2.894.899 МКД илјади) вклучуваат влог во Државни обврзници во износ од 867.773 МКД илјади (2015: 1.328.310 МКД илјади) и Државни записи во износ од 3.557.299 МКД илјади (2015: 1.531.880 МКД илјади), додека износот од 34.708 МКД илјади (2015: 34.709 МКД илјади) претставува влог во сопственички акции.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2016		претходна година 2015	
	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2015 (претходна година)	-	-	34.487	34.487	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	(2)	(2)	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	224	224	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (претходна година)	-	-	34.709	34.709	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2015 (претходна година)	-	-	(2)	(2)	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2016 (тековна година)	-	-	34.709	34.709	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	(1)	(1)	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (тековна година)	-	-	34.708	34.708	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2016	-	-	(1)	(1)	-	-	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

6. Нето-приходи/(расходи) од камата**А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	66.982	65.789
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.499.152	1.371.978
Вложувања во хартии од вредност	99.932	73.151
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	3.897	11.591
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.669.963	1.522.509
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	6.109	3.729
Депозити на други комитенти	299.662	354.852
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	97.093	90.306
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	700	5.013
Вкупно расходи за камата	403.564	453.900
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.266.399	1.068.609

6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	700.662	647.804
Држава	104.795	75.631
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	38	17
Банки	66.982	65.789
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	780.886	705.169
Нерезиденти	12.702	16.509
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	3.898	11.590
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.669.963	1.522.509
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	94.071	95.697
Држава	700	5.012
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	24.341	16.824
Банки	54.456	47.723
Останати финансиски друштва (небанкарски)	83.227	91.380
Домаќинства	145.437	196.062
Нерезиденти	1.332	1.202
Вкупно расходи за камата	403.564	453.900
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.266.399	1.068.609

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	35.472	30.947
Платен промет		
во земјата	95.386	76.712
со странство	78.217	64.677
Акредитиви и гаранции	30.668	26.377
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	183.093	160.577
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	8.981	5.895
Master	4.358	3.967
Провизии за трансакции на ПОС	87.718	78.161
Еднократен надомест за картично работење	49.489	50.062
Надомест за конверзија	-	-
Провизии за трансакции на АТМ	5.422	4.541
Други останати приходи од провизии и надомести	27.125	17.951
Вкупно приходи од провизии и надомести	422.836	359.290
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	24.200	24.958
со странство	15.735	13.096
Акредитиви и гаранции	618	356
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	151.382	122.724
(Останати расходи кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	66.945	55.236
Master – надомест	77.264	61.908
Други останати расходи за провизии и надомести	7.173	5.580
Вкупно расходи за провизии и надомести	191.935	161.134
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	230.901	198.156

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)**Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	294.137	249.009
Држава	9	11
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	826	820
Банки	5.149	4.027
Останати финансиски друштва (небанкарски)	202	203
Домаќинства	99.028	88.271
Нерезиденти	23.485	16.949
Вкупно приходи од провизии и надомести	422.836	359.290
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	15.667	16.972
Останати финансиски друштва (небанкарски)	12.914	11.536
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	163.354	132.626
Вкупно расходи за провизии и надомести	191.935	161.134
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	230.901	198.156

8. Нето приходи од тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	52	2
Нереализирана	-	(110)
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	238	180
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	290	72

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (31 декември 2015 година: нема).

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	50.275	64.450
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	57	(618)
Останати курсни разлики, на нето-основа	(7.354)	(24.917)
Курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	(11)	(6)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	42.967	38.909

11. Останати приходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	4.331	3.879
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	1.543	1.096
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	13.196	17.586
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	78
Приходи од добиени судски спорови	52	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	15.449	10.590
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	58.409	22.745
Преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
(приходите -10% од вкупните останати приходи од дејноста):		
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	818	334
Мастер кард – кампања	6.124	489
Приход од продажба на меници	415	487
Рефундирање на телефонски трошоци	127	101
Приход од минати години	1.364	2.497
Приход од провизија за транспорт на пари	1.921	1.563
Отпис Министерство за финансии	206	159
Македонско Кредитно Биро	1.455	-
Други останати приходи	1.380	883
Вкупно останати приходи од дејноста	106.790	62.487

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа

Во илјади денари 2016 (тековна година)	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	96	355.889		-	5.623	802	5,297	367.707
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(175.514)	-	-	(5.622)	(493)	(2.486)	(184.115)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа 2015 (претходна година)	96	180.375		-	1	309	2.811	183.592
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	179.825	2	-	3.839	1.014	2.997	187,677
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(81.969)	-	-	(3.759)	(315)	(700)	(86.743)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	97.856	2	-	80	699	2.297	100.934

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа**

<i>Во илјади денари</i>	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Превзементи средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Гудвил	Вкупно
2016 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	15.707	-	-	-	15.707
Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	15.707	-	-	-	15.707
2015 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	28.259	-	-	-	28.259
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	28.259	-	-	-	28.259

14. Трошоци за вработените

<i>во илјади денари</i>	
<i>тековна година</i> 2016	<i>претходна</i> година 2015
<i>Краткорочни користи за вработените</i>	
Плати	277.320
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	242.802
Краткорочни платени отсуства	99.633
Трошоци за привремено вработување	87.922
Удел во добивката и награди	-
Немонетарни користи	-
	5.550
	499
	382.503
	331.223
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>	
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-
Користи при пензионирањето	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-
Користи поради престанокот на вработувањето	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-
Останато	-
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	21.526
Трош. за вработ. врз основ на колективните договори	8.587
	-
Вкупно трошоци за вработените	404.029
	339.810

15. Амортизација

	<i>Во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	12.222	5.807
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	6.010	5.266
Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	5.790	3.376
	24.022	14.449
Градежни објекти	15.036	14.728
Транспортни средства	11.471	9.311
Мебел и канцелариска опрема	4.485	4.022
Останата опрема	41.962	44.675
Други ставки на недвижностите и опремата	2.870	2.383
Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	15.755	15.298
	91.579	90.417
Вкупно амортизација	115.601	104.866

16. Останати расходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	6	42
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	47.804	44.163
Премии за осигурување на имотот и на вработените	18.944	5.820
Материјали и услуги	166.071	148.088
Административни и трошоци за маркетинг	43.386	39.212
Останати даноци и придонеси	5.045	4.472
Трошоци за кирии	48.884	45.328
Трошоци за судски спорови	741	1.179
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	6.745	4.751
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	30.842	57.680
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (10% од вкупните останати расходи од дејноста)	-	-
Транспорт на пари	12.731	12.135
Обезбедување на имот	11.641	10.447
Архивирање на документација	3.288	-
Расход од затворени кредити пред доспевање	1.756	1.200
Други останати расходи	2.150	5.134
Вкупно останати расходи од дејноста	400.034	379.651

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

17. Данок на добивка**А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
56.994	43.755
-	-
-	-
-	-
-	-
56.994	43.755
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
56.994	43.755

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
56.994	43.755
-	-
56.994	43.755
-	-
-	-
56.994	43.755

17. Данок на добивка (продолжение)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2016		претходна година 2015	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		528.384		414.713
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	52.838	10%	41.471
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0.87%	4.589	0.55%	2.284
Даночно ослободени приходи	(0.08%)	(433)	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во БУ	-	-	-	-
Признав.на претходно неприз. даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		56.994		43.755
Просечна ефективна даночна стапка	10,79%	-	10,55%	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016

18. Парични средства и парични еквиваленти

Движење на исправката на вредноста

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
24	67
5.623 (5.622)	3.839 (3.759)
-	-
206	(123)
-	-
231	24

19. Средства за тргување

А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
Хартии од вредност за тргување	
Должнички хартии од вредност за тргување	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	107.224
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	107.224
Котирани	-
Некотирани	107.224
Сопственички инструменти за тргување	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Деривати за тргување	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
	-
Вкупно средства за тргување	107.224

19. Средства за тргување (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2016		претходна година 2015	
		сметководствена вредност на 31.12.2016 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2016(теко вна година)	сметководств ена вредност на 31.12.2015 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2015(прет ходна година)
во илјади денари					
Средства за тргување прекласифицирани во 2016 (тековна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2015 (претходна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2016 (тековна година)			Прекласифицирани во текот на 2015 (претходна година)		
	Биланс на успех 2016 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2016	Биланс на успех 2016	Останати добивки/(загуби) 2015	Биланс на успех 2015	Останати добивки/(загуби) 2015
во илјади денари						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-

19. Средства за тргување (продолжение)**Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани**

	Прекласифицирани во текот на 2016 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2015 (претходна година)	
	Биланс на успех 2016	Биланс на успех 2016	Биланс на успех 2015
<i>во илјади денари</i>			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
Должнички хартии од вредност	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Сопственички инструменти	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

На 31 декември 2016 година (31 декември 2015 година: нема) Банката нема финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	Во илјади денари			
	тековна година 2016		претходна година 2015	
	Дериватни средства	Дериватни обврски	Дериватни средства	Дериватни обврски
А. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
А.1 според видот на променливата	-	-	-	-
Деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
А.1 според видот на заштитата од ризик	-	-	-	-
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б. Вградени деривати	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

На 31 декември 2016 година (31 декември 2015 година: нема) Банката нема деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик.

22. Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

	во илјади денари			
	тековна година 2016		претходна година 2015	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити – достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	10.039	-	9.704
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	10.039	-	9.704
(Исправка на вредноста)	-	(100)	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	9.939	-	9.704

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредност за годината

Дополнителна исправка на вредноста	96	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	4	-
(Отпишани побарувања – Министерство за финансии)	-	-
(Отпишани побарувања – Одлука)	-	-

Состојба на 31 декември

Во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
100	-

Останатите депозити вклучуваат депозит во Deutsche Bank AG во износ 9.939 илјади МКД (2015: 9.704 илјади МКД) како обезбедување за трансакции со MASTER кредитни картички. Овие средства не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2016		претходна година 2015	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	3.573.259	9.295.929	4.043.733	7.335.377
побарувања врз основа на камати	34.528	-	49.613	-
Држава				
побарувања по главница	-	76.405	-	76.123
побарувања врз основа на камати	159	-	622	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	440	-	552	-
побарувања врз основа на камати	2	-	1	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	131	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	-	1.174.975	2.186	717.506
потрошувачки кредити	138.246	7.291.254	214.777	6.839.753
автомобилски кредити	185	19.123	14.128	14.900
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	850.420	4.596	825.687	2.612
други кредити	588.803	602.429	559.139	313.638
побарувања врз основа на камати	36.208	-	32.324	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	246.316	9.265	249.074	13.789
побарувања врз основа на камати	11	-	339	-
Тековна достасаност	4.282.858	(4.282.858)	3.531.589	(3.531.589)
Вкупно кредити пред исправката на в-ста	5.468.577	18.473.976	9.523.895	11.782.109
(Исправка на вредноста)	(308.941)	(216.021)	(497.357)	(172.325)
Вкупно кредити намалени за исправ. на в-ста	5.159.636	18.257.955	9.026.538	11.609.784

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)**

	тековна година 2016	претходна година 2015
Движење на исправката - поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	669.682	574.943
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	355.889	179.825
(Ослободување на исправката на вредноста)	(175.514)	(81.969)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	(2.549)
Ефект од курсни разлики	(504)	724
(Отпишани побарувања – по Закон Мин. за финансии)	(1.777)	(1.292)
(Отпишани побарувања – по Одлука на НБРМ)	(322.814)	-
Состојба на 31 декември	524.962	669.682
Движење на исправката – групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	524.962	669.682

Позицијата „Отпишани побарувања – по Одлука на НБРМ“ е резултат на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик (Сл.Весник бр.223/16), според која Банката е должна да врши отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, и тоа по основ на главница отпишан е износ од 322,814 илјади денари (белешка 22.2) и по основ на други побарувања отпишан е износ од 20,744 илјади денари (белешка 25).

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	<i>во илјади денари</i>	
	2016	2015
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки)	549.936	451.126
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	1.222	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	903.549	1.434.421
Гаранции од физички лица	4.846.269	4.906.508
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	4.919.825	3.694.037
имот за вршење дејност	7.049.366	5.761.558
Залог на подвижен имот	887.511	548.583
Останати видови обезбедување	758.246	71.773
Необезбедени	3.501.667	3.768.317
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	23.417.591	20.636.322

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари		тековна година 2016	претходна година 2015
Должнички хартии од вредност			
Благајнички записи		-	-
Државни записи		3.557.299	1.531.880
Останати инструменти на пазарот на пари		-	-
Обврзници издадени од државата		867.773	1.328.310
Корпоративни обврзници		-	-
Останати должнички инструменти		-	-
		4.425.072	2.860.190
Котирани		-	-
Некотирани		4.425.072	2.860.190
Сопственички инструменти			
Сопственички инструменти издадени од банки		-	-
Останати сопственички инструменти		35.059	35.059
		35.059	35.059
Котирани		224	224
Некотирани		34.835	34.835
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста		4.460.131	2.895.249
(Исправка на вредноста)		(351)	(350)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста		4.459.780	2.894.899

во илјади денари		тековна година 2016	претходна година 2015
Движење на исправката на вредноста			
Состојба на 1 јануари		351	348
Исправка на вредноста за годината			
Дополнителна исправка на вредноста		-	3
(Ослободување на исправката на вредноста)		-	-
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)		-	-
Ефект од курсни разлики		-	-
(Отпишани побарувања – по Мин. за Финансии)		-	-
(Отпишани побарувања – по Одлука)		-	-
Состојба на 31 декември		351	351

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)****Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)****Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани**

во илјади денари	Биланс на успех 2016	Останати добивки/(загуби) 2016	Биланс на успех 2015	Останати добивки/(загуби) 2015
	Тековна година	Тековна година	Претходна година	Претходна година
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.708 илјади МКД (2015: 34.709 илјади МКД) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката се стекнала по основ на оснивачко вложување во капиталот на финансиски и нефинансиски друштва.

Со оглед на тоа што за некотираните вложувања не постои активен пазар, како и немањето на скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност, истите се прикажуваат по набавна вредност, намалена за исправката на вредност поради оштетување. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен, така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2016	претходна година 2015
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирали	-
Некотирали	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2016	претходна година 2015
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
Дополнителна исправка на вредноста	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

24. Вложувања во подружници и придружени друштва**А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста тековна година 2016	претходна година 2015	Процент на право на глас тековна година 2016	претходна година 2015
		-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва тековна година 2016	Вкупна актива	Вкупни обврски	Во МКД илјади		Добивка/(загуба) за финансиската година
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	
	-	-	-	-	-
претходна година 2015	-	-	-	-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема вложувања во подружници и придружени друштва (31 декември 2015 година: нема).

25. Останати побарувања

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2016	претходна година 2015
Побарувања од купувачите	1.603	1.659
Однапред платени трошоци	30.636	15.551
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	10.952	9.775
Побарувања од вработените	64	1.183
Аванси за нематеријални средства	5.321	13.722
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (побарувања кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно останати)		
Побарување од други банки по основ на трансакции со Мастер	39.587	38.031
Побарување од други банки по основ на трансакции со Виса	156.650	99.080
Вестерн Унион	1.390	791
Залихи	8.205	7.926
Побарување по судски такси	3.433	20.754
Останато	31.359	14.135
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	289.200	222.607
(Исправка на вредноста)	(7.419)	(24.774)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	281.781	197.833

Движење на исправката на вредноста

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2016	претходна година 2015
Состојба на 1 јануари	24.774	22.012
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	6.099	4.011
(ослободување на исправката на вредноста)	(2.979)	(1.015)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	(188)
Ефект од курсни разлики	351	18
(Отпишани побарувања – по закон Министерство за финансии)	(82)	(64)
(Отпишани побарувања – по Одлука од НБРМ)	(20.744)	-
Состојба на 31 декември	7.419	24.774

Позицијата „Отпишани побарувања – по Одлука на НБРМ“ е резултат на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик (Сл.Весник бр.223/16), според која Банката е должна да врши отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, и тоа по основ на главница отпишан е износ од 322,814 илјади денари (белешка 22.2) и по основ на други побарувања отпишан е износ од 20,744 илјади денари (белешка 25).

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност

Сопственички инструменти

Вкупно заложени средства

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
-	-
-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема заложени средства (31 декември 2015 година: нема).

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2015 (претходна година)	59.601	77.181	-	19.061	779	156.622
преземени во текот на годината	3.690	-	-	-	341	4.031
(продадени во текот на годината)	-	(59.614)	-	(5.973)	(345)	(65.932)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (претходна година)	63.291	17.567	-	13.088	775	94.721
Состојба на 1 јануари 2016 (тековна година)	63.291	17.567	-	13.088	775	94.721
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	(37.379)	-	-	-	(188)	(37.567)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (тековна година)	25.912	17.567	-	13.088	587	57.154
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2015 (претходна година)	17.198	32.646	-	9.234	217	59.295
загуба поради оштетување во текот на годината	11.856	14.512	-	2.451	245	29.064
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	(36.206)	-	(2.949)	(70)	(39.225)
Состојба на 31 декември 2015 (претходна година)	29.054	10.952	-	8.736	393	49.135
Состојба на 1 јануари 2016 (тековна година)	29.054	10.952	-	8.736	393	49.135
загуба поради оштетување во текот на годината	11.119	2.809	-	1.619	160	15.707
(продадени во текот на годината)	(22.728)	-	-	-	(185)	(22.913)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (тековна година)	17.445	13.761	-	10.355	368	41.929
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2015 (претходна година)	42.403	44.535	-	9.827	562	97.327
на 31 декември 2015 (претходна година)	34.237	6.615	-	4.352	382	45.585
на 31 декември 2016 (тековна година)	8.467	3.806	-	2.733	219	15.225

Во 2016 година Банката нема преземено имот.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

Во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2015	-	105.013	-	64.984	14.224	-	184.221
зголемувања преку нови набавки	-	13.249	-	500	5.742	-	19.491
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	-	118.262	-	65.484	19.966	-	203.712
Состојба на 1 јануари 2016	-	118.262	-	65.484	19.966	-	203.712
зголемувања преку нови набавки	-	22.714	-	1.086	1.410	-	25.210
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Пренос од материјални средства	-	11.038	-	-	-	-	11.038
Состојба на 31 декември 2016	-	152.014	-	66.570	21.376	-	239.960
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2015	-	96.570	-	50.689	3.843	-	151.102
амортизација за годината	-	5.808	-	5.266	3.375	-	14.449
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	-	102.378	-	55.955	7.218	-	165.551
Состојба на 1 јануари 2016	-	102.378	-	55.955	7.218	-	165.551
амортизација за годината	-	12.222	-	6.010	5.790	-	24.022
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016	-	114.600	-	61.965	13.008	-	189.573
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2015	-	8.443	-	14.295	10.381	-	33.119
на 31 декември 2015	-	15.884	-	9.529	12.748	-	38.161
на 31 декември 2016	-	37.414	-	4.605	8.368	-	50.387

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2015	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2016	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема заложено нематеријални средства како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2015 година: нема).

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

29. Недвижности и опрема**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

Во илјади денари		Земји ште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела риска опрема	Други ставки на недвижно стите и опремата	Останата опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност										
Состојба на 1 јануари 2015 (претходна година)		-	587.524	42.755	65.979	23.898	393.679	24.038	83.481	1.221.354
Зголемувања		-	7.677	16.029	4.009	2.642	41.751	38.686	37.856	148.650
зголемувања преку деловни комбинации		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(6.329)	-	-	-	-	-	(6.329)
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	(37.187)	-	(37.187)
Состојба на 31 декември 2015 (претходна година)		-	595.201	52.455	69.988	26.540	435.430	25.537	121.337	1.326.488
Состојба на 1 јануари 2016 (тековна година)		-	595.201	52.455	69.988	26.540	435.430	25.537	121.337	1.326.488
Зголемувања		-	4.921	-	2.962	5.457	60.614	62.825	27.164	163.943
зголемувања преку деловни комбинации		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(5.054)	-	-	(45)	-	-	(5.099)
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	14.192	7.948	3.779	-	25.832	(46.902)	(4.849)	-
пренос во нематеријални средства		-	-	-	-	-	-	(11.038)	-	(11.038)
Состојба на 31 декември 2016 (тековна година)		-	614.314	55.349	76.729	31.997	521.831	30.422	143.652	1.474.294
Амортизација и оштетување										
Состојба на 1 јануари 2015 (претходна година)		-	113.344	23.979	55.864	11.187	291.100	-	26.373	521.847
амортизација за годината		-	14.728	9.311	4.022	2.383	44.675	-	15.298	90.417
загуба поради оштетување во текот на годината		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(6.329)	-	-	-	-	-	(6.329)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (претходна година)		-	128.072	26.961	59.886	13.570	335.775	-	41.671	605.935
Состојба на 1 јануари 2016 (тековна година)		-	128.072	26.961	59.886	13.570	335.775	-	41.671	605.935
амортизација за годината		-	15.036	11.471	4.485	2.870	41.962	-	15.755	91.579
загуба поради оштетување во текот на годината		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(5.053)	-	-	(30)	-	-	(5.083)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 (тековна година)		-	143.108	33.379	64.371	16.440	377.707	-	57.426	692.431
Сегашна сметководствена вредност										
на 1 јануари 2015 (претходна година)		-	474.180	18.756	10.115	12.711	102.579	24.038	57.108	699.507
на 31 декември 2015 (претходна година)		-	467.129	25.494	10.102	12.970	99.655	25.537	79.666	720.553
на 31 декември 2016 (тековна година)		-	471.206	21.970	12.358	15.557	144.124	30.422	86.226	781.863

29. Недвижности и опрема (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во илјади денари								
	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема
Сегашна сметководствена вредност на:								
на 31 декември 2015	-	1.019	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2016	-	980	-	-	-	-	-	-
								Вкупно
								1.019
								980

Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност во 2016 980 илјади мкд (2015: МКД 1.019 илјади).

На 31 декември 2016 година Банката нема заложено недвижности и опрема како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2015 година: нема).

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	17.828
	16.565

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

Во илјади денари	тековна година 2016			претходна година 2015		
	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето- основа	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето- основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски (31 декември 2015 година: нема).

Б Непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
Даночни загуби	-
Даночни кредити	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б Група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување (31 декември 2015 година: нема).

32. Обврски за тргување

		во илјади денари	
		тековна година 2016	претходна година 2015
Депозити на банки			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ		-	-
Орочени депозити		-	-
Останати депозити		-	-
Депозити на други комитенти			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ		-	-
Орочени депозити		-	-
Останати депозити		-	-
Издадени должнички хартии од вредност			
Инструменти на пазарот на пари		-	-
Сертификати за депозит		-	-
Издадени обврзници		-	-
Останато		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Деривати за тргување			
Договори зависни од промената на каматната стапка		-	-
Договори зависни од промената на курсот		-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност		-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39		-	-
Вкупно обврски за тргување		-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема обврски за тргување (31 декември 2015 година: нема).

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари				
тековна година 2016		претходна година 2015		
Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање (31 декември 2015 година: нема).

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2016		претходна година 2015		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Тековни сметки				
домашни банки	61.811	-	42.502	-
странски банки	34.015	-	5.909	-
Депозити по видување				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
домашни банки	336.569	-	197.573	-
странски банки	922.218	-	1.786.245	-
Ограничени депозити				
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
домашни банки	16	-	17	-
странски банки	15	-	181	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	1.355.254	-	2.033.037	-

34. Депозити (продолжение)**34.2 Депозити на други комитенти**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2016		претходна година 2015		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	3.909.505	-	3.847.452	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	2.621.128	1.511.189	1.989.611	575.930
Ограничени депозити	433.234	447.453	480.844	202.778
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	25.130	-	17.674	-
	6.988.997	1.958.642	6.335.581	778.708
Држава				
Тековни сметки	13.708	-	7.962	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
	13.708	-	7.962	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	290.179	-	224.428	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	110	768.977	165.923	432.180
Ограничени депозити	828	978	3.194	300
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	100	-	69	-
	291.217	769.955	393.614	432.480
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	83.702	-	41.215	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	1.305.760	530.971	459.058	758.712
Ограничени депозити	32	-	33	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	13.448	-	6.087	-
	1.402.941	530.971	506.393	758.712

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

34. Депозити (продолжение)**34.2 Депозити на други комитенти (продолжение)**

во илјади денари				
тековна година 2016		претходна година 2015		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Домаќинства				
Тековни сметки	2.213.769	-	1.794.998	-
Депозити по видување	454.269	-	345.390	-
Орочени депозити	1.779.117	2.413.466	5.145.059	1.379.129
Ограничени депозити	73.216	237.758	245.866	255.871
Останати депозити	-	-	16.607	-
Обврски врз основа на камати	88.753	-	115.174	-
	4.609.124	2.651.224	7.663.094	1.635.000
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	135.885	-	98.304	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	20.858	-	51.249	5.278
Ограничени депозити	21.774	-	22.616	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	577	-	599	-
	179.095	-	172.768	5.278
Тековна достасаност	4.017.688	(4.017.688)	4.636.702	(4.636.702)
Вкупно депозити на други комитенти	17.502.773	4.845.977	15.079.412	3.610.178

35. Издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари		
	тековна година 2015	претходна година 2014
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обв. врз основа на камати за издадени хартии од в/ст	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема издадени должнички хартии од вредност (31 декември 2015 година: нема).

36. Обврски по кредити

А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот

во илјади денари				
	тековна година 2016		претходна година 2015	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
резиденти				
Обврски по кредити	-	2.860.084	-	2.412.069
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	4.954	-	3.603	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	102.818	1.589.728	-	1.091.106
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	14.813	-	4.441	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	3.788	-	17.717
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	13	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	2.467.947	-	1.404.581
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	4.662	-	2.133	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	2.020.172	(2.020.172)	1.171.701	(1.171.701)
Вкупно обврски по кредити	2.147.419	4.901.375	1.181.891	3.753.772

36. Обврски по кредити (продолжение)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2016		претходна година 2015	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
МБПР	4.954	2.860.084	3.603	2.412.070
<i>странски извори:</i>				
ЕБРД	103.177	52.698	452	105.591
ЕФСЕ	3.694	1.500.865	1.126	646.744
ФООМ	-	3.788	-	15.098
ГГФ	968	964.734	1.006	755.483
МРФП	-	-	13	2.619
СОРОС	-	2.348	-	2.353
ДХБ - Банка	14.454	922.218	3.990	769.934
ЈАПИ КРЕДИ Банка	-	614.812	-	215.581
Тековна достасност	2.020.172	(2.020.172)	1.171.701	(1.171.701)
Вкупно обврски по кредити	2.147.419	4.901.375	1.181.891	3.753.772

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Македонска Банка за поддршка на развој (МБПР) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ 1,2,3 и 4. Обврска на Банката е побарувањата со кои Банката се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на МБПР.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Халк Банка кон МБПР, МБПР би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Халк Банка од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

36. Обврски по кредити (продолжение)

Услови за отплата на обврските

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
МБПР	Меници + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	0,5% - 3%	2027
ЕБРД	Обезбеден кредит	ЕУР	2,00%	2015 – 2017
ЕБРД - ТФП	Необезбеден кредит	ЕУР	1,25% - 1,50%	2015 - 2018
ЕФСЕ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,9%-3%	2021-2026
ФООМ	Необезбеден кредит	МКД	0% - 2%	Согласно договорите склучени со крајните корисници
ГГФ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,7% - 2,9%	2018-2024
МРФП	Необезбеден кредит	ЕУР	5,85%	2015-2016
СОРОС	Необезбеден кредит	ЕУР	2,5%	Согласно договорите склучени со крајните корисници
ДХБ	Необезбеден кредит	ЕУР	1,83%	2017
ЈАПИ КРЕДИ Банка	Необезбеден кредит	ЕУР	2%	2017

37. Субординирани обврски

Обврски по субординирани депозити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност

Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

Во илјади денари	
тековна година 2016	претходна година 2015
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На 31 декември 2016 година Банката нема обврски по субординирани кредити (31 декември 2015 година: нема)

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016***(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***38. Посебна резерва и резервирања**

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2015 (претходна година)	10.591	179	35.390	-	-	-	46.160
	12.925						70.605
дополнителни резервирања во текот на годината		-	57.680	-	-	-	
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(8.174)	-	(22.789)	-	-	-	(30.963)
Ефект од курсни разлики	5	-	-	-	-	-	5
Состојба на 31 декември 2015 (претходна година)	15.347	179	70.281	-	-	-	85.807
Состојба на 1 јануари 2016 (тековна година)	15.347	179	70.281	-	-	-	85.807
дополнителни резервирања во текот на годината	22.190	-	30.842	-	-	-	53.032
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(15.444)	-	(58.409)	-	-	-	(73.853)
Ефект од курсни разлики	(11)	-	-	-	-	-	(11)
Состојба на 31 декември 2016 (тековна година)	22.082	179	42.714	-	-	-	64.975

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***39. Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Обврски кон добавувачите	25.736	8.200
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизии и надоместите	20	225
Пресметани трошоци	137	85
Разграничени приходи од претходна година	30.985	16.063
Краткорочни обврски кон вработените	-	375
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно останати обврски)	-	-
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастер	21.043	19.639
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса	138.507	86.686
Депозити за изведувачки работи	833	-
Останати даноци и придонеси	2.273	2.317
Нераспределен денарски прилив	912	1.894
Нераспределен девизен прилив	82.725	34.742
Оснивачки влог за фирми	1.795	2.033
Останато	10.935	10.429
Вкупно останати обврски	315.901	182.688

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

40. Запишан капитал**А Запишан капитал**

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2016	претходна година 2015	тековна година 2016	претходна година 2015	тековна година 2016	претходна година 2015
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	289.369	289.369	-	-	2.893.690	2.893.690
Запишани акции во текот на годината	10.000	-	73.949	-	-	-	739.490	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	10.000	-	363.318	289.369	-	-	3.633.180	2.893.690

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2015: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во јуни 2016 година, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за зголемување на капиталот заради обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. Издадени беа 73.949 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари, односно зголемувањето на капиталот изнесува 739.490 илјади МКД. Со оваа емисија на акции се зголеми сопственичкото учество во капиталот на најголемиот акционер Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara (види белешка 40в).

40. Запишан капитал (продолжение)**Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	788.032	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Дивиденда по обична акција	2.723	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

40. Запишан капитал (продолжение)**В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2016	претходна година 2015	тековна година 2016	претходна година 2015
Име на акционерот	Запишан капитал (Номинална вредност)	Запишан капитал (Номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Türkiye Halk Bankası A.S. Ankara	3.633.180	2.858.360	99,03%	98,78%
Вкупно	3.633.180	2.858.360	99,03%	98,78%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката.

Резерва за сопствени акции

Резервата за сопствени акции на Банката ја сочинува набавната вредност на акциите во сопственост на Банката.

Резерва за објективна вредност

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средства преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства. Начинот на утврдување на ревалоризациската резерва е подетално образложен во белешка 1 в (ix).

Банката ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***41. Заработка по акција****А Основна заработка/(загуба) по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (неведете поделно)

Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2016	претходна година 2015
471.390	370.958
-	-
-	-
471.390	370.958

Пондериран просечен број на обични акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината:

Ефект од издадени обични акции во август 2016 година

Ефект од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2016	претходна година 2015
289.369	289.369
26.266	-
-	-
315.635	289.369
1.493	1.282

Б Разводната заработка/(загуба) по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*

Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции

Корекции на нето-добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции

Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
2016	2015
471.390	370.958
-	-
471.390	370.958

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

41. Заработка по акција (продолжува)**Б Разводната заработка(загуба) по акција (продолжува)***Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)*

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефект од издадени обични акции во август 2016 година

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции

(наведете ги сите настани поодделно)

**Пондериран просечен број на обичните акции
(разводнети) на 31.12****Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2016	претходна година 2015
289.369	289.369
26.266	-
-	-
315.635	289.369
1.493	1.282

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства**42.1 Потенцијални обврски**

Платежни непокриени гаранции

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Чинидбени непокриени гаранции

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Непокриени акредитиви

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Неискористени пречекорувања по тековни сметки

Неискористени лимити на кредитни картички

Преземени обврски за кредитирање и неискористени
кредитни лимити

Издадени покриени гаранции

Покриени акредитиви

Останати потенцијални обврски

**Вкупно потенцијални обврски пред посебната
резерва**

(Посебна резерва)

**Вкупно потенцијални обврски намалени за
посебната резерва**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2016	претходна година 2015
1.040.559	1.270.269
343.388	209.697
637.795	590.447
1.020.438	698.268
1.951	3.807
128.425	100.794
-	-
498.411	296.997
-	-
268.319	238.447
504.425	463.525
9.880.973	7.278.538
449.220	179.626
-	-
-	-
14.773.904	11.330.414
(22.082)	(15.347)
14.751.822	11.315.067

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 8.479.229 илјади МКД (2015: 6.638.200 илјади МКД), а износот на неотповикливи 2.174.487 илјади МКД (2015: 1.342.453 илјади МКД).

42.2 Потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2016	претходна година 2015
-	-
-	-

Вкупно потенцијални средства

На 31 декември 2016 година Банката нема потенцијални средства (31 декември 2015: нема).

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

во илјади денари					
тековна година 2016			претходна година 2015		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	4.000	-	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	1.944.327	-	1.944.327	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	1.745.846	-	1.745.846
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	(1.944.327)	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	(1.745.846)	(1.745.846)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	1.948.327	(1.948.327)	1.749.846	(1.749.846)	-

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

На 7 април 2011 година Халк Банка од Турција го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка (Халкбанка АД, Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично претпријатие. Аксиите се откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DHB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка (Халкбанка АД, Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По припојувањето на Зираат Банка АД Скопје во 2012 година и зголемувањето на капиталот во 2016 година, Халк Банка од Турција поседува 99,03% (2015: 98,78%) од акциите со право на глас и претставува матично Друштво на Банката. Основно матично друштво на Групата е Фондот за Управување со Средства на Република Турција.

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со банката се: лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на банката и други лица со кои банката има блиски врски.

На крајот на годината трансакциите со поврзаните страни биле како што се презентирани во продолжение.

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**А Биланс на состојба**

Во илјади денари		Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2016							
Средства							
Тековни сметки	7.910	-	-	-	-	32	7.942
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања							
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	8.033	3.614	11.647	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	28.022	2.685	30.707	-
Вложувања во хартии од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	(467)	(50)	(517)	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	7.910	-	-	35.588	6.281	49.779	
Обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Депозити	937.135	-	-	46.245	71.919	1.055.299	-
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	922.218	922.218	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	937.135	-	-	46.245	994.137	1.977.517	
Потенцијални обврски							
Издадени гаранции	246.995	-	-	-	-	-	246.995
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	9.976 (367)	2.032 (21)	12.008 (388)	-
Вкупно	246.995	-	-	9.609	2.011	258.615	
Потенцијални средства							
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**А Биланс на состојба (продолжение)**

	Во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2015							
Средства							
Тековни сметки	3.382	-	-	-	144	3.526	
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	
Кредити и побарувања							
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-	
потрошувачки кредити	-	-	-	5.001	2.943	7.944	
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-	
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-	
останати кредити и побарувања	-	-	-	16.152	2.304	18.456	
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(143)	(46)	(189)	
Останати средства	-	-	-	18	8.352	8.370	
Вкупно	3.382	-	-	21.028	13.697	38.107	
Обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	
Депозити	868.245	-	-	31.631	53.406	953.282	
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	-	-	-	-	771.320	771.320	
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	-	-	-	-	-	-	
Вкупно	868.245	-	-	31.631	824.726	1.724.602	
Потенцијални обврски							
Издадени гаранции	251.366	-	-	-	-	251.366	
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални обврски	-	-	-	7.202	1.390	8.593	
(Посебна резерва)	-	-	-	(72)	(14)	(86)	
Вкупно	251.366	-	-	7.130	1.376	259.872	
Потенцијални средства							
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-	
Вкупно	-	-	-	-	-	-	

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни***Во илјади денари***тековна година 2016****Приходи**

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	1.200	342	1.542
Приходи од провизии и надомести	1.199	-	-	396	258	1.853
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.199			1.596	600	3.395

Расходи

Расходи за камата	1.947	-	-	417	8.743	11.107
Расходи за провизии и надомести	353	-	-	-	38	391
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.300	-	-	417	8.781	11.498

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни (продолжение)**

<i>Во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
претходна година 2015						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	1.261	302	1.563
Приходи од провизии и надомести	778	-	-	595	306	1.679
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	778	-	-	1.856	608	3.242
Расходи						
Расходи за камата	3.053	-	-	622	19.741	23.416
Расходи за провизии и надомести	269	-	-	-	98	367
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.322	-	-	622	19.839	23.783

В Надомести на раководниот кадар на банката

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2016	претходна година 2015
Краткорочни користи за вработените	123.321	114.964
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	123.321	114.964

ХАЛК БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми**А Наемодавател****А.1 Побарувања по финансиски наем***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2016****Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот****Вкупно****Состојба на 31 декември 2015****Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот****Вкупно**

	Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем		
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми*Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2016****Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот****Вкупно****Состојба на 31 декември 2015****Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот****Вкупно**

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

*Во илјади денари***Вредност на имотот
даден под оперативен
наем:**

31 декември 2016

31 декември 2015

Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2016

Вкупно

Состојба на 31 декември 2015

Вкупно

Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем			
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Во илјади денари

Вредност на имотот даден под
финансииски наем:

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2015

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2015

Состојба на 1 јануари 2016

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2016

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2015

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради
оштетување во текот на годината)

(отсутствие и расходование)

Одговор:

ОСТАНАТО

Состојба на 31 декември

состојба на 1 јануари 2016

загуба поради оштетување во текот на

годината
(ослободување на загубата поради

оштетување во текот на го

(отуѓувањ

Останато

Состојба на 31 декември 2016

Сегашна сметка

на 1 јануари 2015

на 31 декември 2015

на 31 декември 2016

[illegible]

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател (продолжение)

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2016

Вкупно

Состојба на 31 декември 2015

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

46. Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата

Датум на истекување на опцијата

Цена на реализација на опцијата

Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата

Варијанса

Очекуван принос на дивидендата

Каматна стапка

Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

во илјади денари	
Тековна година 2016	Претходна година 2015
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на

Надзорниот одбор

опции дадени на членовите на

Управниот одбор

останати дадени опции

форфетирани опции

реализирани опции

опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

Тековна година 2016		Претходна година 2015	
Број на опциите за акции	Пондерирана просечна цена за опциите за акции	Број на опциите за акции	Пондерирана просечна цена за опциите за акции
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

47. Настани по датумот на билансот на состојба

По денот на составување на билансот не се случиле настани од материјално значење, а кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.